



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Ул.Димитрие Чуповски бр.11/І КАТ,
1000 Скопје, Република Македонија
Телефони: 02 3106-710;02 3126-027

<http://bjn.gov.mk>

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас:**10/2014**

ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Државна видеолотарија на Република Македонија**

I.1.2)Адреса:**Булевар Гоце Делчев бр 8**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:

I.1.5)Лице за контакт:**Драган Велков**Адреса на е-
пошта:**dragan.velkov@videolottery.mk**Телефон/Факс:**5112730**

I.1.6)Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од опфатени дејности-Друго

ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги од маркетинг агенција за комуникациски активности за поставување на корпоративен бренд

II.1.1)Проценета вредност без ДДВ:**2.000.000,00 ден.**

II.2)Вид на договорот за јавна набавка:**Услуги - Категорија на услуга: бр.13**

Рекламни услуги

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Скопје

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело:**Не**

II.5)Групна набавка:**Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Услуги од маркетинг агенција за осмислување и организирање на комуникациски активности за поставување на корпоративен бренд со поддршка на подбрендовите Win Win и 2Win, сукцесивно согласно маркетинг стратегијата и потребите на Државна видеолотарија на Македонија во периодот од склучувањето на договорот до 31.03.2015 година

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8)Дали предметот на набавката е делив:**Не**

II.9)Рамковна спогодба:**Не**

II.10)Дозволено е поднесување на алтернативни понуди:**Не**

II.11)Времетраење на договорот:

Период во месеци: **6**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1)Вид на постапка:**Отворена постапка**

III.2)Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови:**Не**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка:**Најниска цена**

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства?**Не**

III.5)Дали ќе се користи електронска аукција?**Не**

Образложение за оправданоста на причините поради кои не се користи аукција:

Предмет на набавката се маркетинг услуги- интелектуални услуги за осмислување, дизајнирање и изработка на идејни и други креативни решенија за кои не е задолжителна електронска аукција за доделување на договор за јавна набавка согласно член 123 точка 1 алинеја 2 и член 66 од Законот за јавните набавки.

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1)Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1)Изјава за независна понуда:**Да**

IV.1.2)Гаранција на понудата:**Не**

V.1.3)Краен рок за поставување прашања:**04-11-2014 15:30**

IV.1.3)Изјава за сериозност:**Да**

IV.1.4)Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Да [15,00%]**

IV.1.5)Авансно плаќање:**Не**

IV.1.6)Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда):**Не**

IV.2)Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

-Документ за регистрирана дејност

дејност поврзана со предметот на договорот за јавна набавка

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

-Референтна листа со приложен доказ за спроведени кампањи за игри на среќа.

-Изјава со список на стручни лица со кратка професионална биографија за секој и портфолио на дизајнирани материјали за дизајнери

-Изјава за вработено лице со искуство согласно предметот на набавката кое во случај на договор ќе работи како постојан "Key account manager" (искуство со кампањи за игри на среќа и/или кампањи за наградни игри) со кратка професионална биографија

-Референтна листа со приложи доказ за комплетно реализирана кампања во 2013/2014 година за промовирање производ/услуга, во која е користен маркетинг микс.

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

-Маркетинг агенцијата да има искуство во спроведување на кампањи за игри на среќа;

-Понудувачот да има најмалку 3 (три) ангажирани лица, од кои најмалку 2 (две) лица на позиција дизајнер со искуство најмалку четири години во делот од маркетингот;

-Најмалку 1 (едно) вработено лице со искуство согласно предметот на набавката кое во случај на договор ќе работи како постојан "Key account manager" (искуство со кампањи за игри на среќа и/или кампањи за наградни игри) ;

-Најмалку една комплетно реализирана кампања во 2013/2014 година за промовирање производ/услуга, во која е користен маркетинг микс.

IV.2.5)Стандарди за системи за квалитет:

IV.2.6)Стандарди за управување со животна средина:

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1)Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи:

V.2)Услови за доставување на понудите или пријавите за учество

V.2.1)Понудите да се достават најдоцна до: **10.11.2014 во 11.00 часот**

V.3)Период на важност на понудата:**90 денови**

V.4)Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите и на следното место:

10.11.2014 во 11.00 часот Место: Бул. Гоце Делчев бр.8 (зграда на МРТ- низок дел 2-ри кат) во Скопје

V.5)Дополнителни информации

V.6)Датум на објава:**20-10-2014**